

## ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **20/2018**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Попова** Адреса на е-пошта: **l.popova@katastar.gov.mk** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Адаптивно/превентивно одржување на Е-КАТ**

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **20.000.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Стоки - Купување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Дадено е во техничката спецификација која што е дел од тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**  
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
48983000-2	Развивање на софтверски пакет

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

- **намалување на роковите поради итни причини**

- договорниот орган има објавено претходно индикативно известување

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса **<https://e-nabavki.gov.mk>**

Дополнително образложение

-

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **Дадено е во тендерската документација**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [10.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

Документ за регистрирана дејност

**Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.**

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

• Економскиот оператор го докажува условот за реализиран договор со потврда за реализиран договор за услуги за одржување на информациски системи од сличен ранг извршени во последните 3 (три), години со наведени детали за договорот, вредност и датум издадена од корисникот на услугата. Во случај да не може да обезбеди потврда од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјава во кои ги наведува деталите на договорот со вредност, датум и назив на купувачот. • Економскиот оператор го докажува условот за реализиран договор со потврда за реализиран договор за услуги за контрола на квалитет и потврда на квалитет на геопросторни податоци, со наведени детали за договорот, вредност и датум издадена од корисникот на услугата. Во случај да не може да обезбеди потврда од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјава во која ги наведува деталите на договорот со вредности, датум и назив на купувачот. • Економскиот оператор го докажува условот за реализиран договор со потврда за реализиран договор од областа на ГИС (Географско информациски систем), а кои се развиени по ОГЦ (Опен Геоспатиал Цонсортиум) или еквивалентни стандарди, изработени со користење на Геосервер или еквивалентна компонента, како и ЕСРИ (АрцДЕ) или еквивалентна компонента, извршен во последните 3 (три) години со наведени детали за договорот, вредности и датум издадени од корисникот на услугата. Реализираниот систем треба да е во оперативна употреба. Во случај да не може да обезбеди потврда од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјава во која ги наведува деталите на договорот со вредност, датум и назив на купувачот. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата проектен менаџер со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - Менаџер на проектот со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи за катастар на недвижности со вредност од најмалку 100.000 Евра секој, во кои што предложеното лице било проектен менаџер. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираните договори. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позициите бизнис процесен аналитичар со доставување на М1/М2 обрасци или соодветни договори за ангажирани лица - бизнис процесни аналитичари и со доставување на најмалку две референци за секое од предложените лица, од проекти за развој на информациски системи со вредност од најмалку 100.000 Евра секој, во кои што предложените лица биле бизнис процесни аналитичари. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираните договори. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата експерт за развој на ГИС информациски решенија со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - експерт за развој на ГИС информациски решенија и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на информациски системи во областа на катастарот на недвижности, од кои барем еден бил наменет да опслужува повеќе од 1000 корисници, во кои што предложеното лице било експерт за развој на ГИС информациски решенија. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности, датуми и број на корисници на системот за реализираните

договори. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои наведува детали на договорите со вредности, датуми, назив на корисникот на услугата и број на корисници на системот за реализираните договори. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата дипломиран геодетски инженер со Овластување за овластен геодет согласно Законот за КН, со доставување на диплома за завршено образование, М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - дипломиран геодетски инженер со Овластување за овластен геодет согласно Законот за КН и со доставување на најмалку една референца од проект за развој на електронски системи за катастар на недвижности на ниво на држава во кој што предложеното лице учествувало. Референцата треба да е издадена од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референца од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјава во која ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата сертифицирано лице за Орацле Датабасе 11г Администрацион со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - сертифицирано лице за Орацле Датабасе 11г Администрацион, со доставување на сертификат за Орацле Датабасе 11г Администрацион (или еквивалентен) или понов и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи во кои е користена Орацле база на податоци (или еквивалентна), во кои што предложеното лице учествувало. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата сертифицирано лице за Орацле Датабасе 11г Перформанце Тунинг со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - сертифицирано лице за Орацле Датабасе 11г Перформанце Тунинг, со доставување на сертификат за Орацле Датабасе 11г Перформанце Тунинг (или еквивалентен) и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи во кои е користена Орацле база на податоци (или еквивалентна), во кои што предложеното лице учествувало. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата сертифицирано лице за ЕСРИ Сертифиед Ентерприсе Асоциате – Ентерприсе Геодатабасе манаџмент со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - сертифицирано лице за ЕСРИ Сертифиед Ентерприсе Асоциате – Ентерприсе Геодатабасе манаџмент, со доставување на сертификат за ЕСРИ Сертифиед Ентерприсе Асоциате – Ентерприсе Геодатабасе манаџмент (или еквивалентен) и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи во кои е користена ЕСРИ Геодатабасе база на податоци (или еквивалентна), во кои што предложеното лице учествувало. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата сертифицирано лице за Орацле Сертифиед Професионал Јава СЕ 6 Программер со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - сертифицирано лице за Орацле Сертифиед Професионал Јава СЕ 6 Программер со доставување на сертификат за Орацле Сертифиед Професионал Јава СЕ 6 Программер (или еквивалентен) и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи во кои е користена Јава (или еквивалентна), во кои што предложеното лице учествувало. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата. • Економскиот оператор го докажува условот за позицијата сертифицирано лице за Орацле Сертифиед Професионал, Јава ЕЕ 5 Њеб Цомпонент Девелопер со доставување на М1/М2 образец или соодветен договор за ангажирано лице - сертифицирано лице за Орацле Сертифиед Професионал, Јава ЕЕ 5 Њеб Цомпонент Девелопер со доставување на сертификат за Орацле Сертифиед Професионал, Јава ЕЕ 5 Њеб Цомпонент Девелопер (или еквивалентен) и со доставување на најмалку две референци од проекти за развој на електронски системи во кои е користена Јава (или еквивалентна), во кои што предложеното лице учествувало. Референците треба да се издадени од страна на корисникот на услугата со наведени вредности и датуми

**за реализираниот договор. Во случај економскиот оператор да не може да обезбеди референци од корисникот на услугата, тогаш економскиот оператор доставува изјави (две) во кои ги наведува деталите на договорите со вредности, датуми и назив на корисникот на услугата.**

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **27.08.2018 во 10:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **21.08.2018 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **365** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**27.08.2018 во 10:00** Место: Агенција за катастар на недвижности, ул.Трифун Хацијанев бр.4 Скопје

V.5) Дополнителни информации **Тендерската документација може да се преземе преку ЕСЈН**

V.6) Датум на објава: **16.07.2018**

## **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**